



Повик за експерт/ка

за подготовка на анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд

реф.бр. 09-1/16 од 12.02.2016

Вовед

Здружението Женски Форум Тетово во партнерство со Здружението Златна рака Тетово, бара заинтересирани експерти за **подготовка на анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд** во рамките на проектот **“Со економско зајакнување кон родова еднаквост”** кој се реализира во рамки на проектот **“Меѓугранична еднаквост и родова интеграција”** на Здружението за унапредување на родова еднаквост Акција Здруженска Скопје во партнерство со Институтот за развој на заедницата Тетово, поддржан од ЕУ во рамки на ИПА инструментот за прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово

Целта на проектот е: Промовирање на економското зајакнување на жените на локално ниво како фактор за подобрување на родовата еднаквост. Преку специфичните цели на проектот ќе се настојува: да се утврдат главните фактори кои негативно влијаат на ниското учество на пазарот на трудот на жените од ранливите категории; да се олесни пристапот на жените од ранливите категории на пазарот на труд; да се воспостави соработка со сродни организации од Косово, размена на искуства, практики и предлагање решенија.

Опис на работните задачи

Целта на ангажманот е подготовка на прашалник врз основа на кој ќе бидат модерирани четири фокус групи и модерирање на четири фокус групи со долгорочно невработени жени и невработени жени од рурални средини и тоа по една во градот Тетово, с.Селце, с.Шипковица и с.Јегуновце. Прашалникот треба да овозможи утврдување на ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд и врз основа на истиот да се изврши проценка на мотивираноста на жените да се вклучат во натамошен процес за нивно економско зајакнување.

Ангажманот ќе вклучува и подготовка на сумарна наративна анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд, а врз основа на заклучоците од одржаните фокус групи.

Тип на договор и надоместок

Ангажманот се заснова на плаќање по испорачана услуга.

Патните трошоци поврзани со ангажманот ќе бидат покриени од страна на нарачателот.

Услугата вклучува 5 работни дена со следниве специфични обврски:

Оваа активност е финансиски поддржана преку проектот Меѓугранична еднаквост и родова интеграција финансиран од Европската унија, а спроведуван од Акција Здруженска, Скопје и Институт за развој на заедницата, Тетово.

За содржината на овој документ целосно е одговорна (име на грантист) и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската унија и спроведувачите на проектот.



1. Подготовка на прашалник за утврдување на ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат и да учествуваат на пазарот на труд (1 ден)
2. Модерирање 4 фокус групи и тоа: една со долгорочно невработени жени од Тетово и по една со невработени жени од руралните средини: Селце, Шипковица и Јегуновце (3 дена)
3. Подготовка на сумарна анализа со резултатите од фокус групите (1 ден)

Потребни квалификации

Експертот треба да ги поседува следните квалификации и вештини:

- завршено високо образование и искуство во спроведување фокус групни дискусии со маргинализирани групи
- експертиза од областа на род и родови односи
- познавање на политиките за родова еднаквост во Македонија
- претходно искуство во подготовка на исти или слични продукти
- познавање на албански јазик ќе се смета за предност
- познавање на политиките за вработување во Р.М. ќе се смета за предност

Потребна документација

Понудата треба да го содржи следново:

- Детална биографија (CV)
- Писмо за интерес со реферци за претходни и слични ангажмани
- Буџет

Критериуми за избор

Критериум за избор на експертот се:

- експертиза од областа на род и родови односи (50 поени)
- претходно искуство во подготовка на слични продукти (30 поени)
- цена на чинење (20 поени)

Рок за пријавување

Пријавите со придружната документација треба да се достават најдоцна до **18-ти Февруари 2016** година по електронска пошта на: info@forumi.org.mk



Оваа активност е финансиски поддржана преку проектот Меѓугранична еднаквост и родова интеграција финансиран од Европската унија, а спроведуван од Акција Здруженска, Скопје и Институт за развој на заедницата, Тетово.

За содржината на овој документ целосно е одговорна (име на грантист) и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската унија и спроведувачите на проектот.